

Хотел Бел Камен 4*

Радовиш

www.hotelbelkamen.com.mk

Ценовник

Цена за 1 особа

1720 денари со доручек
2150 денари со доручек и ручек (полупансион)
2500 денари со доручек, ручек и вечера (полн пансион)

Цена за двајца

2800 денари со доручек
3600 денари со доручек и вечера (полупансион)
4200 денари со доручек, ручек и вечера (полн пансион)

Фамилијарна соба за 4 лица:

4760 денари со доручек
6120 денари со доручек и вечера (полупансион)
7140 денари со доручек, ручек и вечера (полн пансион)

**** за деца од 0-6 години БЕСПЛАТНО!!**

**** Сите гости кои престојуваат во хотелот на располагање покрај спортските терени го имаат и СПА-Центар(Сауна , , parna banja i topli lezalki) e besplatno za hotelskite gosti, eventualna masaza se doplaca.**

За Хотелот

Хотелот располага со

12 двокреветни соби
3 фамилијарни
1 VIP Апартман

Секоја соба располага со еден брачен кревет, или два единечни кревета, едно помошно легло, комплетно опремена бања, мини бар, TV, WI-FI, и поглед кон планинската идила.

РЕСТОРАН:

Ресторанот има капацитет од 160 гости. Главниот ресторант нуди лепеза на гастрономски уживања кои се инспирирани од локалното национално богатство на македонска кујна, со посебен акцент на користење на производи од органско потекло кои се привилегија на планината Плачковица.

Посебно сме горди на сопствените насади на еколошка аронија која ја користиме во нашите специјалитет.

Хотелот располага со летна тераса со капацитет од 260 гости, опкружена со букова шума, погодна за организирање на секаков вид на прослави и забави.

СПОРТ & СПА Центар

СПА центарот нуди џакузи, парна бања, финска сауна, масажи и козметички третмани.

Ви нудиме физички и спортски активности на терените за кошарка, тенис, фудбал и ГОЛФ, како и организирано планинарење и велосипедизам по одбележани патеки низ планината Плачковица.

ЗА "ПЛАЧКОВИЦА"

Една од најубавите планини во источниот дел на Република Македонија.

Припаѓа на групата средно високи планини со највисок врв Лисец на надморска висина од 1754м. Планината е поделена на два дела: источен и западен. Западниот дел е понизок, со највиок врв Туртел, а на источниот (повисокиот) дел се наоѓаат врвовите Лисец, Чупоно Брдо, Бел Камен и Кара Тепе.

Бел Камен е трет по големина врв на планината Плачковица и се наоѓа на надморска висина од 1707м.

На падините под овој врв на растојание од 45 000 метри квадратни, обиколен со богата густа букова и борова шума се простира и хотелскиот комплекс БЕЛ КАМЕН на надморска висина од 1450 м. Комплексот Бел Камен е идеален за вистински одмор и рекреација во секој период од годината, бидејќи се наоѓа во предел кој изобилува со природни убавини како што се високите карпи, флората и фауната кои можат да се сретнат само во оваа околина.